

ДНЕВЕН РЕД

МЕРЕЊЕ НА НЕУСОГЛАСЕНОСТА НА ВЕШТИНИТЕ

ОНЛАЈН-НАСТАН

25 ноември 2021 год., 9:30 – 12:30 ч. (по средноевропско време)

ВОВЕД

Во 2020 година, Европската фондација за обуки (ETF) започна со иницијатива за мерење на зачестеноста на појавата на неусогласености на вештините во соседството на ЕУ и во Средна Азија (партнерските земји на ETF).

Процентата на неусогласеноста на вештините во партнерските земји доведе до следниве резултати:

- Развивање на група од поголем број спроведливи показатели за неусогласеност, како надоврзување на едно претходно истражување на ETF на таа тема (2017-2018 г.), како и на сетовите од податоци достапни во околу 20 партнерски земји, насоките во однос на мерењето на неусогласеностите на вештини донесени на 18-тата Меѓународна конференција на статистичари од областа на трудот (Меѓународна организација на трудот) и слични истражувања спроведени од Евростат, Европскиот центар за развој на стручното образование и обука (CEDEFOP) и Организацијата за економска соработка и развој (OECD).
- Пресметување на показателите за неусогласеност на вештини, со акцент на исклученоста од училиштата и од пазарот на труд, како и неусогласености според нивото на образование (вертикално) и полето на наобразба (хоризонтално). Исто така беа земени предвид релевантни возрастни групи (млади наспрема возрасни) и видови на образование (терциерно наспрема средно; стручно наспрема општо) со цел обезбедување релевантни докази за креирање јавни политики.
- Преглед на достапноста на податоци и препораки за методолошко приспособување во смисла на целосно усогласување на националните образовни квалификации со меѓународните стандарди во областа, како и зголемување на чувствителноста на статистичките податоци во однос на различните видови на образование и програми.

Работата на ETF во однос на неусогласеноста на вештините е во склоп на севкупните напори за градење на вештините и сознанијата за пазарот на трудот во соседството на ЕУ и во Средна Азија, како и зајакнување на релевантноста на првичното и натамошното образование и обучување. Истото е

во согласност со стратешките приоритети¹ на ЕУ за вложување во развојот на вештини и комуникација со работниците, барателите на работа и со други групи коишто се изложени на застареност на вештините поради длабоките промени во побарувачката и понудата на вештини, како и забрзаните транзиции на пазарот на трудот.

Целите на оваа средба се:

- Да се споделат резултатите од пресметката на неусогласеностите со примена на избраните сетови од податоци (т.е. истражувањето за работната сила) и да се продискутираат главните методолошки поуки од околу 20 земји-учеснички.
- Да се олесни размената на информации за најновите меѓународни и европски збиднувања што се релевантни за процената на неусогласеностите на вештини и импликациите за дејствување преку јавни политики во областите образование, (пре)квалификување и вработување.
- Да се разгледаат идните можности за истражување и проширување на знаењата, како и градење капацитети во делот на сознанијата за вештини и натамошните можности за соработка со ETF и со други меѓународни и европски организации.

Работни јазици: англиски, арапски, руски, албански, српски/босански/хрватски/црногорски, македонски, турски.

¹ Зацртани во Европската агенда за вештини <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en> и во Европскиот столб за социјални права https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en

ЧЕТВРТОК, 25 НОЕМВРИ 2021 Г.

09.30 – 09.45	<p>Воведна сесија</p> <p>Воведни обраќања</p> <p>Чезаре Онестини, директор на ETF</p> <p>Мануела Геленг, директор за работни места и вештини (EMPL. B), Генерален директорат за вработување, социјални работи и инклузија, Европска комисија</p>
09.45 – 10.45	<p>Мерење на неусогласеностите на вештините – пристапи и резултати</p>
	<p><i>Клучни наоди и увиди од истражувањата во однос на неусогласеностите на вештините во партнерските земји на ETF</i></p> <p>Бен Крихел, виш истражувач, Economix Research & Consulting, Германија</p> <p><i>Прашања и одговори</i></p> <p>Панел-дискусија:</p> <p><i>Увиди од земјите за распространетоста на неусогласеноста на вештините</i></p> <p><i>Ирма Гвилава, раководител на Одделот за трудова статистика, Националната статистичка служба на Грузија</i></p> <p><i>Милијана Смиљковиќ, Оддел за статистика на пазарот на труд, Републички завод за статистика на Србија.</i></p> <p><i>Марк Фелдман, заменик-директор на Вишото микроекономско одделение, Централно биро за статистика, Израел</i></p> <p><i>Фасилитатор: Кристина Мереута, експерт за развој на човечкиот капитал, ETF</i></p>
10.45-10.50	<p><i>Пауза</i></p>
10.50-12.15	<p>Меѓународни и европски истражувачки практики и наоди од јавните политики во врска со неусогласеностите на вештините</p>
	<p><i>Видувања за јавните политики произлезени од процената на неусогласеноста на вештините: поуки од Истражувањето на вештините кај возрасните (PIAAC) на OECD и Европското истражување за вештините и работните места (Cedefop)</i></p> <p>Гленда Квинтини, виш економист, Директорат за вработување, труд и социјални работи, OECD</p> <p>Константинос Поулиакас, експерт, Одделение за вештини и пазар на труд, CEDEFOP</p> <p><i>Прашања и одговори</i></p>

	<p><i>Експериментална статистика во однос на неусогласеноста на вештините во Европската Унија</i></p> <p>Георгиана Иван, статистички службеник, EUROSTAT</p> <p><i>Мерење на неусогласеностите на квалификациите и на вештините – методолошки импликации и предизвици за составните чинители на Меѓународната организација на трудот (ILO)</i></p> <p>Валентина Стоевска, виш статистичар, Одделение за статистика, Меѓународна организација на трудот</p> <p><i>Мерење на вештините на возрастите во земјите во развој: увиди од Програмата на Светската банка за мерење на вештини (STEP)</i></p> <p><i>Александрија Валерио, главен специјалист за образование, Светска банка</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Прашања и одговори</i></p> <p><i>Фасилитатор: Мирчеа Бадеску, статистичар за развој на човечкиот капитал, ETF</i></p>
<p>12.15 – 12.30</p>	<p>Завршни обраќања</p> <p>Мануела Прина, раководител на Одделението за идентификација и развој на вештини, ETF</p>